


Унапредување на квалитетот на производи за проширување на меѓународните пазари



Износ на кредитот € 213,591

Износ на грантот € 32,038

Усогласување со ЕУ Директиви Регулатива за електрична опрема, материјали, амбалажа и отпад од амбалажа

Инвестиција во Нова машина за хартиени кеси со единица за флексо печатење и нов компресор за завртки

Консултанти за имплементација



ЗОКО ХАРТ Доел произведува разновидни величини хартиени кеси и пластифицирана хартија за храна, што вклучува хартиени кеси за леб и бели пецива, хартија за брза храна и амбалажа за месари. Пред основањето на компанијата, сопственикот одлучил оваа амбалажа да ја направи достапна во Северна Македонија, откако видел во други земји како се пакуваат леб, бели пецива и производи на брза храна. Така, во 2005 година, во село Таринци, Карбинци, е основан бизнисот кој сега вработува 15 луѓе.

Друштвото снабдува супермаркети, пекари и месари со квалитетна хартија за пакување и хартиени кеси. Сега, продажбата на **ЗОКО ХАРТ** се фокусира на Северна Македонија, со мал процент извоз во Бугарија. Следно, сопственикот планира да го прошири бизнисот меѓународно. Инвестицијата на компанијата се состои од набавка на нова машина за производство на хартиени кеси со единица за флексо печатење и нов компресор за завртки. Оваа инвестиција ќе го подобри здравјето и безбедноста на вработените заради повисоко ниво на автоматизација, безбедносни контролни механизми и мониторинг за безбедно ракување. Понатаму, ротирачките делови од новата опрема се покриени, со цел да ги заштитат вработените од можни повреди. Новата машина, исто така, ќе го унапреди квалитетот на печатените производи и ќе отвори нови можности за експанзија на европскиот и меѓународните пазари. Скромното намалување на потрошувачката на енергија и отпадот, како и намалувањето на потрошувачката на сировини постигнато со инвестицијата, исто така, ќе помогнат во подобрувањето на чекорите на компанијата во придвижување кон еколошки процеси на производство.

Друштвото користеше бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% поврат на грант по успешна верификација на проектот кои се финансирани од Европска Унија.

Со инвестицијата компанијата е сега усогласена со низа европски стандарди, воедно:

- Регулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Комисијата од 22 декември 2006 година за добра производна пракса за материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храна
- Директива 1994/62/ЕК за пакување и отпад од пакување
- Директива 2014/68/ЕУ која се однесува на овозможување достапност на парот на опрема под притисок
- Директива 2014/35/ЕУ за хармонизација на законите на Земјите Членки кои се однесуваат на електрична опрема дизајнирана за употреба со одредени напонски ограничувања
- Директива 2014/30/ЕУ за хармонизација на законите на Земјите Членки кои се однесуваат на електромагнетна компатибилност